




МАКЕДОНСКАТА САГА

В

о една прилика Anatol Frans рекол: "Срамот е голем лицемер: најтешко го изговара она на што најмногу мисли".

Поранешниот специјален претставник на генералниот секретар на ОН во Македонија, Хенрик Сокалски неодамна изјави дека "Меѓународната заедница треба јавно да ѝ се извини на Македонија за тоа што беше примена во ОН под рамковно име, кое нејзините граѓани не го сакаат".

Сокалски јавно призна дека организацијата прв пат направила преседан и примила една нова членка под привременото, а не уставното име.

Но, чуму ни е извинувањето кога грешката веќе е сторена, а нашите јужни соседи тоа си го искористија и еве ден денес сме заложници на некакви си преговори, договори околу нешто за што не би требало да се зборува, оти ние си имаме име - МАКЕДОНИЈА, нешто што постои со векови. Но, на Грците малку им е "непризнавањето", туку уште ни предвидуваат мрачни сценарија во стилот "нека му умре козата на комшијата". Имено, грчкиот весник "То Вима" во улога на баба Ванѓа предвидува дека "постои опасност Косово многу тешко да опстане како независна држава и порано или подоцна ќе дојде до обединување на голем дел од областа кон Албанија, кон кој евентуално ќе посака да се присоедини и тетовскиот регион, главно, населен со Албанци". Но, ова не е сè, грчкиот медиум продолжува во стилот дека "според тоа кошмарно сценарио, Македонија конечно ќе се распадне како независна држава и постои веројатност да се отвори апетитот и на Софија за остварување на желбите за Голема Бугарија. При ваква ситуација прво треба да се гарантира стабилноста на регионот и да не се дозволи тој да се врати во крвавото минато. Тоа може да се постигне единствено ако се почитува принципот за ненарушување на границите, поддржан од Атина, која во моментот може да има лидерска улога поради учеството во Советот за безбедност на ОН и предводењето на меѓубалканската соработка", децидни ни се соседите. Значи, ништо без Грција, која медиумски уште еднаш нè потсетува дека треба да се реши спорот со името.

Нејсе, до кога ќе ни попуваат дека до крајот на годинава ќе биде "жешко" на Балканот околу косовското прашање?! До кога со црните предвидувања за остар развој на настаните, концентриран околу преговорите за идниот статус на Косово?! До кога ќе бидеме поврзани со некој икс фактор во регионот, и зошто нечија судбина би можела нас да нè тангира, па дури и бараме јавни ветувања дека Косоварите нема да имаат големи аспирации и апетити кои би нè загрозиле?!

Знае ли некој нешто позитивно да предвиди, барем сега во време кога на светот му се заканува пандемија од птичји грип, а ние сè уште не сме подготвени за нешто на што другите држави навреме реагираа и презедоа заштитни, превентивни мерки! Повторно ни се случи да спиеме на тоа "уво", па дури да ни се случи кокошката од Могила да заглави при транспортот до лондонската лабораторија! Уште птичји грип ни недостасуваше, ако се има предвид дека половина граѓани во Македонија живеат во сиромаштија, што е последица на големата невработеност, една од највисоките стапки во Европа. Ако во 1998 година сиромаштијата беше карактеристика само за 19 отсто од населението, денес во тековнава 2005 година имаме 30 отсто сиромашни луѓе. Иронично е тоа дека според анкетата на Заводот за статистика за користење на времето, Македонците минуваат три пати повеќе време во спиење, отколку во работа, односно околу осум ипол часа тие се одмораат, во изобилство имаат и слободно време, околу пет часа, а исто толку време имаат и за домашни активности. Но, ова е разбирливо со оглед на фактот дека повеќето Македонци се невработени и оттаму и имаат вишок време.

Во меѓувреме, на 27 октомври во САД се одржа централна бизнис средба и презентација насловена како "Macedonian Business Networking", односно "Investing in Macedonia" на која беа презентирани потенцијалите за инвестирање во четири клучни области: електро-енергетиката, екологијата, телекомуникациите и инфраструктурата. Остануваат резултатите, односно практично да се видат директните странски инвестиции во Македонија што, пак, би го решило и проблемот со сиромаштијата, невработеноста...

Од основачот Ѓорѓија - Џорџ Атанасоски